



[www.ibiseait.eu](http://www.ibiseait.eu)



## ЈАВЕН ПОВИК

### За избор на најдобра бизнис идеја и поддршка за започнување на бизнис

Центар за климатски промени објавува јавен повик за учество на млади лица во натпревар за најдобра бизнис идеја и поддршка за започнување бизнис. Најдобрите три апликации ќе бидат наградени и ќе добијат поддршка за започнување сопствен бизнис.

Повикот се отвара во рамките на проектот „Зголемување на иновативниот бизнис поврзани со море, животна средина и земјоделство и ИТ – (IBiSEAIT)“, финансиран од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција- Македонија 2014-2020. Повеќе информации за проектот на следниот [линк](#).

#### 1. Услови за учество

- Право на учество имаат млади лица на возраст од 18 до 35 години,
- Секој учесник на натпреварот има право да аплицира само со една апликација/бизнис идеја,
- Најдобрите три апликации ќе имаат обврска во рок од еден месец да основаат ново претпријатие,
- Новооснованото претпријатие потребно е да биде регистрирано на територијата на еден од следниот региони: Југоисточен, Пелагониски, Вардарски или Југозападен регион,
- Освен индивидуалци на повикот може да се пријават и претпријатија кои се регистрирани во 2019 и 2020 година а кои имаат потреба од поддршка во развивање и водење на бизнисот,
- Да ја презентираат бизнис идејата на завршениот настан организиран во рамките на проектот „Зголемување на иновативниот бизнис поврзани со море, животна средина и земјоделство и ИТ – (IBiSEAIT)“

#### 2. Награда за селектираните идеи

Најдобрите три бизнис идеи ќе добијат:

- Помош за регистрација на претпријатие (платени трошоци за регистрација и подготовка на потребна документација)
- Изработка на веб сајт во Wordpress со платен хостинг и domein за 1 година



Организатор на конкурсот  
во рамките на проектот IBiSEAIT



[www.ibiseait.eu](http://www.ibiseait.eu)



- Платена ZOOM лиценца и cloud storage за една година
- Платени сметководствени услуги за една година
- Изработка на маркетинг план и промоција на социјални медиуми за три месеци
- 1 компјутер и 1 принтер
- Менторска поддршка за развивање бизнис план, развој и управување на претпријатието во период од 3 месеци
- 1 година бесплатно членство во виртуелниот инкубатор

Сите 3 ново основани претпријатија ќе бидат дел од виртуелниот инкубатор во чии рамки ќе биде реализирана менторската поддршка од страна на менторите ангажирани преку ПСМ Фондација.

### 3. Критериуми за оценување

#### 1. Бизнис идеја

Концизен преглед на бизнис идејата, јасно идентификуван проблем и добро објаснет производ/услуга

#### 2. Пазар

Целната група на бизнисот е јасно објаснета, идентификувани се најмалку три конкуренти и конкурентската предност дава доволно уверливост.

#### 3. Маркетинг

Солиден преглед на маркетинг стратегијата. Детални информации за начинот на дистрибуција, промоција, цена и продажба.

#### 4. Организација

Правна форма, човечки ресурси, потребна инфраструктура и опрема соодветно адресирани. Реалистичен план на поставени цели.

#### 5. Финансиски план

Приходите и расходите се соодветно испланирани, опфатени се повеќе категории. Компанијата има реални изгледи да остварува профит.

### 4. Начин на пријавување

Сите заинтересирани млади лица кои ги исполнуваат критериумите потребно е да испратат пополнета апликација за бизнис идеја на [contact@yes.org.mk](mailto:contact@yes.org.mk) најдоцна до 15.03.2021 година.



Организатор на конкурсот  
во рамките на проектот IBISEAIT